

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.32/20), Градоначалникот на Општина Свети Николе упатува

ЈАВЕН ПОВИК

до граѓаните на Општина Свети Николе дека се става на јавен увид и проверка **Нацрт УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО** за Г3.7 – **Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW)** на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе со тех. бр. 3663 од јануари 2021, изработен од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ Кавадарци, со површина 5.21 ха .

Учество во јавната презентација и јавната анкета можат да земат сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници на органите на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладините организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат.

Границата на планскиот опфат е дефинирана со граници на катастарски парцели и тоа:

- од **северната** страна се граничи со дел од јужната граница на КП 7836/1, јужната граница на КП 4003, источната граница на КП 4016/1 и источната и јужната граница на КП 4019/4.

- од **западната** страна се граничи со дел од источните граници на КП бр. 4015/2, КП бр. 4018/1 и дел од КП бр. 3958/7.

- на **источната** страна се граничи со западната граница на КП бр. 3979/12 и минува низ КП бр. 3972/3-дел и КП бр. 3958/5-дел и завршува со тангирање на дел од западната граница на КП бр. 3958/11.

- на **јужната** страна се граничи со дел од северната граница на КП бр.3958/5 и дел од северната граница на КП бр. 3972/3.



Плански опфат

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

по Нацрт УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОИ НАСЕЛЕНО МЕСТО за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе ќе се одржи на ден **19.02.2021 год. во 13:30 часот**, во просториите на општина Свети Николе.

ЈАВНА АНКЕТА

по Нацрт УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОИ НАСЕЛЕНО МЕСТО за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе ќе се спроведе во периодот **од 03.02.2021 год. до 04.03.2021 год.** во кој рок учесниците во јавната анкета можат своите забелешки и предлози по нацрт планот да ги доставуваат во писмена форма преку анкетни листови секој работен ден од **07:30 до 15:30 часот**, преку информацискиот систем е-урбанизам, како и по електронски пат до веб адресата. Графичкиот прилог од Нацрт УПВНМ ќе биде изложен на огласна табла пред влезот на зградата на Општина Свети Николе, на веб страната на општината www.svetinikole.gov.mk, а подетални информации во врска со урбанистичкиот план ќе можат да се добијат во одделението за урбанизам, заштита на животна средина и отуѓување на градежно земјиште кое се наоѓа во општинската зграда.

Општина Свети Николе
ГРАДОНАЧАЛНИК

м-р Сашо Велковски